



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1031-900880. — Текуќа сметка на Продавното одделение 1031-670880.

Среда, 14 ноември 1951

БЕЛГРАД

БРОЈ 51

ГОД. VII

Цена на овој број е 10.— дин. — Претплата за 1951 година изнесува 600.— динари, а за странство 760.— динари. Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Телефонска централа 28-010

485.

Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот на ФНРЈ и во врска со членот 1 од Законот за овластување на народните републики за отстапувања од сојузните општи закони, по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ издава

УКАЗ

ЗА ПРЕСТАНОКОТ НА ВАЖНОСТА НА УКАЗОТ ЗА ОСНИВАЊЕ ОБЛАСТИ КАКО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИЈАЛНИ ЕДИНИЦИ И ВРЕМЕНИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ НА ОБЛАСТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НР СРБИЈА, НР ХРВАТСКА, НР СЛОВЕНИЈА, НР МАКЕДОНИЈА И НР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Указот за оснивање области како административно-територијални единици и времените народни одбори на областите на територијата на НР Србија, НР Хрватска, НР Словенија, НР Македонија и НР Босна и Херцеговина, бр. 299 од 24 март 1949 година, престанува да важи со денот на објавувањето на овој указ.

Народните републики, во кои постоат области, ќе донесат прописи за нивното укинување и за престанокот на работњето на обласните народни одбори.

У. бр. 1943

7 ноември 1951 година

Белград

Президиум на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,

Миле Перунички, с. р.

Претседател

др Иван Рибар, с. р.

486.

Врз основа на членот 137 ст. 2 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, во врска со применувањето на чл. 21 од истиот закон и чл. 88 точ. 5 од Законот за државните службеници, а по претходно добивената согласност од Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ и Секретаријатот на Владата на ФНРЈ за персонална служба, пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РАБОТНИОТ ОДНОС ЗА СЛУЧАЈ НА БОЛЕСТ ОДНОСНО БОЛУВАЊЕ

1. На службеникот кој после 12 месеци непрекинато болување ќе биде огласен од страна на лекарска комисија и натаму за времено неспособен за вршење на службата — службеничкиот однос му трае за сето време додека дотичниот службеник ужива право на материјално обезбедување по членот 21 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии.

Според тоа, во вакви случаи не е потребно да се донесува одделно решение за продолжувањето на службеничкиот однос како што се чинеше тоа досега.

2. Продолжувањето на правото на материјалното обезбедување за случај на болест односно болување

преку една година го одобрува по чл. 21 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии претседателот на советот за народно здравје и социјална политика на народната република, а продолжувањето преку две години — Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ.

3. Со оглед на начелото на единственоста на социјалното осигурување на работниците и службениците, како и на тенденцијата да се постигне еднообразност при регулирањето на работните односи воопшто, ова напатствие аналогно ќе се применува и на работниците.

4. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 25977

8 ноември 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за народно здравје и социјална политика,

др Павле Грегориќ, с. р.

487.

Во врска со Решението IV бр. 2325 од 2 мај 1951 година за определување видовите и количините на брехранбените артикли од обезбеденото снабдување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/51), а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ и со Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА СТАВАЊЕТО ВОН СИЛА НА НАПАТСТВИЕТО ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА КОИ ОТКУПУВААТ МЕСО, МАСТ, УЉЕ ЗА ЈАДЕЊЕ, ГРАВ, КОМПИР, МЛЕКО И ЈАЈЦА ЗА ОБЕЗБЕДЕНО СНАБДУВАЊЕ ПО ЦЕНИТЕ ПОВИСОКИ ОД ЕДИНСТВЕНИТЕ ЦЕНИ ВО ПРОДАЖБАТА НА МАЛО

1) Се става вон сила Напатствието бр. 1725/48 („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/48) за давањето регрес на трговските претпријатија што откупуваат месо, маст, уље за јадење, грав, компир, млеко и јајца на обезбедено снабдување по цените повисоки од единствените цени во продажбата на мало.

2) Сите стопански претпријатија од точ. 1 на споменатото напатствие можат да поднесат барања на регрес на одобрение до надлежните органи најдалеку до 31 декември 1951 година доколку тие барања настанале во текот на работењето во 1951 година.

3) Барањата на регрес, што настанале пред 1 јануари 1951 година, претпријатијата можат да ги остваруваат само по одобрение од Министерот на финансите на ФНРЈ.

4) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 21490

5 ноември 1951 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

Согласни:

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

488.

Во врска со Решението IV бр. 2325 од 2 мај 1951 година за определување видовите и количините на прехранбените артикли од обезбеденото снабдување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/51), а во согласност со Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ и со Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА СТАВАЊЕТО ВО СИЛА НА НАПАТСТВОТО
ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА КОИ СО ЦЕЛ НА ПРЕРАБОТКА ОТКУ-
ПУВААТ СЕЛСКО-СТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ ПО
СЛОБОДНИ ЦЕНИ

1) Се става во сила Напатството II бр. 6812 од 15 април 1948 година „Службен лист на ФНРЈ“, број 32/48 и Напатството за изменување и дополнување на Напатството за давање регрес на индустриските претпријатија кои со цел на преработка откупуваат селско-стопански производи по слободни цени бр. 6812/48 („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/48).

2) Стопанските претпријатија од точ. 2 на Напатството бр. 6812/48 можат барањата на регрес, што настанале во текот на работењето во 1951 година да ги поднесат на одобрение до надлежните органи најдалеку до 31 декември 1951 година.

3) Барањата на регрес, настанати пред 1 јануари 1951 година претпријатијата можат да ги остваруваат само по одобрение од Министерот на финансите на ФНРЈ.

4) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 21491

5 ноември 1951 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
инж. Милентије Поповиќ, с. р.

Согласни:

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

489.

Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здруженијата, соборите и други јавни собранија, а по исполнувањето условите од чл. 14, 15 и 16 на овој закон, донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО
НА СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА НА СЕЛСКО-СТОПАН-
СКИТЕ ИНЖЕНЕРИ И ТЕХНИЧАРИ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува според поднесените правила и програма на работењето оснивање и работење на Сојузот на друштвата на селско-стопанските инженери и техничари на Југославија со седиште во Белград, а со дејност на територијата на Федеративна Народна Република Југославија.

Бр. 29651

27 ноември 1951 година

Белград

Подпретседател на Владата на ФНРЈ
Министер на внатрешните работи на ФНРЈ,
Александар Ранковиќ, с. р.

490.

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-телеграфско-телефонските тарифи, донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ВТОРО ИЗДАНИЕ НА РЕ-
ДОВНИТЕ ПОШТЕНСКИ ФРАНКО МАРКИ СО МО-
ТИВИ ОД РАЗНИ ГРАНКИ НА СТОПАНСТВОТО

Почнувајќи од 12 ноември 1951 година па натаму, по укажана потреба, ќе се пуштат во течај поодлетички вредности од второто издание на редовните франко марки со мотиви од разни гранки на стопанството.

Серијата на овие марки содржи 11 вредности, и тоа:

1) марка од 1 динар, со слика на мотив од електростопанството, сина боја;

2) марка од 5 динари, со слика на мотив од рибарството, жолтонаранџеста боја;

3) марка од 10 динари, со слика на мотив од овоштарството, зелена боја;

4) марка од 15 динари, со слика на мотив од селското стопанство (берење сончоглед) црвена боја;

5) марка од 20 динари, со слика на мотив од стоچارството, пурпурна боја;

6) марка од 25 динари, со слика на мотив од селското стопанство (жетва), окер-косенова боја;

7) марка од 30 динари, со слика на мотив од печатарството, сина боја;

8) марка од 35 динари, со слика на мотив од градежништвото, костенова боја;

9) марка од 50 динари, со слика на мотив од сообраќајот и транспортот, темнозеленосина боја;

10) марка од 75 динари, со слика на мотив од шумарството, љубичеста боја;

11) марка од 100 динари, со слика на мотив од металургијата, сепија боја.

Бр. 15393

3 ноември 1951 година

Белград

Директор
на Главната дирекција на поштите,
Никола Милановиќ, с. р.

491.

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-телеграфско-телефонските тарифи, донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ВТОРО ИЗДАНИЕ НА РЕ-
ДОВНИТЕ ПОШТЕНСКИ ПОРТО МАРКИ СО МОТИВ
ПЕТОКРАКА СВЕЗДА И ФАКЕЛИ

Почнувајќи од 15 ноември 1951 година па натаму, по укажаната потреба, ќе се пуштат во течај поод-

делни вредности од второто издание на редовните пошти марки со мотив на петокрака ѕвезда и факелп.

Серијата на овие марки содржи 7 вредности, и тоа:

- 1) марка од 2 динари, зелена боја;
- 2) марка од 5 динари, кобалтсина боја;
- 3) марка од 10 динари, циноберцрвена боја;
- 4) марка од 20 динари, љубичеста боја;
- 5) марка од 30 динари, жолтонаранцеста боја;
- 6) марка од 50 динари, ултрамаринсина боја;
- 7) марка од 100 динари, карминоцрвена боја.

Бр. 15199

3 ноември 1951 година

Белград

Директор
на Главната дирекција на поштите,
Никола Милановиќ, с. р.

492.

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-телеграфско-телефонските тарифи, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ДОПОЛНИТЕЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕДОВНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ЗА АВИОНСКА ПОШТА

Почнувајќи од 20 ноември 1951 година па натаму, по укажаната потреба, ќе се пуштаат во текај поодделни вредности на дополнителни издања на редовни поштенски марки за авионска пошта.

Серијата на овие марки содржува 4 вредности, и тоа:

- 1) марка од 5 динари, со слика на мотив на Плитвички Езера, окерсмеѓа боја;
- 2) марка од 100 динари, со слика на мотив од Гозд Мартуљак, смарагдно зелена боја;
- 3) марка од 200 динари, со слика на мотив од Мостар, темно ружичестојоргованеста боја;
- 4) марка од 500 динари, со слика панорама на Белград, љубичесто сина боја.

Бр. 14990

3 ноември 1951 година

Белград

Директор
на Главната дирекција на поштите,
Никола Милановиќ, с. р.

Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ, по извршеното упоредување со изворниот текст установи дека во Напатствието за разработка на градежниот дел на државниот план за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/51), се поткрале грешки и дава

ИСПРАВКА

НА НАПАТСТВИЕТО ЗА РАЗРАБОТКА ГРАДЕЖНИОТ ДЕЛ НА ДРЖАВНИОТ ПЛАН ЗА 1952 ГОДИНА

- 1) Во точката 7 ставот 12 треба да гласи:

„Под градежна големина се подразбира бруто површината на сите етажи на напдно завршениот објект“.

2) Во образецот „МБ“ после колоната 18 треба да се додаде нова колона 19 со назив „Леени цевки и делови во тони“.

Бр. 9757. — Од Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ, 7 ноември 1951 година, Белград.

Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ, по извршеното упоредување со изворниот текст утврди дека во текстот на Наредбата за склучување договори за купување и испорачка на материјали за градење за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/51), се поткрала грешка и дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА КУПУВАЊЕ И ИСПОРАЧКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА 1952 ГОДИНА

Во точката 2 после вториот став се додава трет став кој гласи:

„Склучувањето на договорите ќе се изврши по видот, количината и квалитетот на материјалот за градење, а единечните цени на материјалот ќе се определат дополнително“.

Бр. 9757. — Од Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ, 7 ноември 1951 година, Белград.

Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ по извршеното упоредување на изворниот текст на Решението за висината на доходот што го исклучува правото на постојанен додаток на деца објавено во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 49/51, установи дека се поткрала грешка и дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ВИСИНАТА НА ДОХОДОТ ШТО ГО ИСКЛУЧУВА ПРАВОТО НА ПОСТОЈАЕН ДОДАТОК НА ДЕЦА

Во точката 1., петтиот ред после „2.000 динари“ треба да се додаде зборот „месечно“ така што тој дел на реченицата да гласи: „2.000 динари месечно по еден член на домаќинството“.

Бр. 21125. — Од Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, 13 ноември 1951 година, Белград.

Советот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ по извршеното сравнување со изворниот текст, установи дека во текстот на Решението за изменување на поштенско-телеграфско-телефонската тарифа, објавено во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 49 од 31 октомври 1951 година се поткрала долу наведената грешка, и дава следна

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПОШТЕНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКАТА ТАРИФА

Во точ. 17 во последниот ред на првиот став наместо „3 динари“ треба да стои „5 динари“.

Бр. 1631. — Од Советот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ, 10 октомври 1951 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

НАРОДНЕ НОВИНЕ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ Службен лист на Народна Република Хрватска во бројот 61 од 25 октомври 1951 година објавуваат:

Уредба за откуп на селско-стопански производи;

Уредба за устројството на техничките секции на Главната управа за патишта;

Уредба за изменувања и дополнувања на Уредбата за надокнада трошковите на сведоците, вештите лица и толкувачите во кривичната постапка;

Уредба за изменувања и дополнувања на Уредбата за дневници и надокнади на трошковите за судиите-норотници;

Во бројот 62 од 29 октомври 1951 година објавуваат:

Уредба за Музичката академија во Загреб.

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ ЗА 1952 ГОДИНА

Како поради новиот плански и финансиски систем Администрацијата на „Службениот лист на ФНРЈ“ не може уште сега да ја определи претплатата за идната година, а да би се овозможило несмекавано испраќање на „Службениот лист на ФНРЈ“ од новата година, претплата за 1952 година ќе се врши на овој начин:

За еден примерок „Службен лист на ФНРЈ“ за целата 1952 година треба да се уплати 800 динари.

Претплата на „Службениот лист на ФНРЈ“ е напoлно слободна.

Сваа уплата се смета како аконтација на претплатата за 1952 година. Доколку ќе биде цената на претплатата помала од аконтацијата, разликата ќе се признае на име претплата во 1953 година; доколку ќе биде поголема, претплатниците се должни да ја положат разликата најдоцна до 1 март 1952 година.

Тој што не ќе испрати аконтација до 20 декември оваа година ќе му се запре од 1 јануари 1952 година испраќањето на „Службениот лист на ФНРЈ“.

Аконтацијата на претплатата се положува со приложената чековна уплатница, која се наоѓа во „Службениот лист на ФНРЈ“ бр. 51 (Текуќа сметка 1031-900-880 при Народната банка на ФНРЈ, Централа за НР Србија, Белград). Доколку аконтацијата се испраќа со вирмански чек, треба на вирманскиот налог да се пренесат сите податоци од грбот на нашиот чек.

Ако има нешто да се отбележи или јави, доволно е да се напише тоа на грбот од чекот. Непотребно е значи да се пишува и на тој начин да се создават непотребни трошкови. Старите претплатници треба во допишувањето секогаш да се повикуваат на својот претплатнички број.

Белград,
поштенски фах 226

АДМИНИСТРАЦИЈАТА
НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ“

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ“ ЗА 1952 ГОДИНА

„Службениот весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ“ донесува укази за ратификација на меѓународни договори и конвенции и др., потоа укази за одликувања, записници на седниците на Народната скупштина на ФНРЈ и др.

Претплатата на „Службениот весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ“ не е ограничена и можат да се претплатат сите народни одбори, судовите, адвокатите и други.

Аконтацијата за претплата на „Службениот весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ“ во износ од 500 динари се положува на текуќа сметка 1031-900-880 пир Народната банка на ФНРЈ, Централа за НР Србија, Белград.

Белград, поштенски фах 226

ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА

СОДРЖАЈ:

Страна

- | | |
|--|-----|
| 485. Указ за престанокот на важноста на Указот за оснивање области како административно-територијални единици и времените народни одбори на областите на територијата на НР Србија, НР Хрватска, НР Словенија, НР Македонија и НР Босна и Херцеговина — | 605 |
| 486. Напатствие за продолжување на работниот однос за случај на болест одн. болување | 605 |
| 487. Наредба за ставањето вон сила на Напатствието за давање регрес на трговските претпријатија кои откупуваат месо, маст, уље за јадење, грав, компир, млеко и јајца за обезбедено снабдување по цените пови-
соки од един. цени во продажбата на мало | 605 |
| 488. Наредба за ставањето вон сила на Напатствието за давање регрес на индускиските претпријатија кои со цел на преработка откуп. селско-стопански произ. по слоб. цени | 606 |
| 489. Решение за одобрување оснивањето и работењето на Сојузот на друштвата на селско-стопанските инж. и тех. на Југославија | 606 |
| 490. Решение за пуштање во течај Второ издание на редовните поштенски франко марки со мотиви од разни гранки на стопанството | 606 |
| 491. Решение за пуштање во течај Второ издание на редовните поштенски porto марки со мотив на петокрака звезди и факели — | 606 |
| 492. Решение за пуштање во течај дополнително издание на ред. пошт. марки за ав. пошта | 607 |
| Исправка на Напатствието за разработка градежниот дел на Државниот план за 1952 год. | 607 |
| Исправка на Наредбата за склучување договори за купување и испорачка материјал за градење за 1952 година — — — — — | 607 |
| Исправка на Решението за висината на доходот што го исклучува правото на постојанен додаток на деца — — — — — | 607 |
| Исправка на Решението за изменување на поштенско - телеграфско - телефонската тарифа | 607 |